

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3759.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3388/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 и 15/15), во членот 4 став (4) зборот „непосредно“ се брише, и по точката се додава втора реченица, која гласи:

„Доколку доверителот се стекнува со доброто, се смета дека прометот е извршен од должникот кон доверителот како стекнувач на доброто.”

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Кога имотот од ставот (4) на овој член е во сопственост на лице кое гарантира за даночен долг во постапка на присилна наплата, односно на должник или заложен должник кој одговара за долгот на должникот во постапка за присилно извршување, ќе се смета дека прометот е извршен од страна на лицето кое гарантира за даночен долг, односно од должникот или заложниот должник кон стекнувачот на доброто.”

Член 2

Во членот 12 се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Промет наменет за крајна потрошувачка е прометот за кој примателот на прометот нема право на одбивка на претходен данок, односно:

1. прометот спрема лица кои не се даночни обврзници;
2. прометот спрема даночни обврзници во смисла на членот 51 став (3) од овој закон, доколку истите не се регистрирале доброволно за данокот на додадена вредност;
3. прометот спрема даночни обврзници кои го користат овој промет заради извршување промет ослободен од данок според членот 23 од овој закон и
4. прометот спрема даночни обврзници, кој доведува до исклучување на правото на одбивка на претходниот данок според членот 35 точки 2 до 6 од овој закон.”

Член 3

Во членот 15 се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) По исклучок од ставот (1) точка 2 од овој член за увоз на добра не се смета, прометот на добра со статус на домашна стока согласно со Царинскиот закон, кој се врши со надоместок, а кои се превезуваат или испраќаат од слободните зони во земјата, и истиот се смета за промет остварен во земјата.”

Член 4

Во членот 24 се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) По исклучок на ставот (1) точка 2 на овој член, прометот на добра кои се превезуваат или испраќаат од земјата во слободни зони не е ослободен од данок на додадена вредност, доколку вкупниот износ на надоместокот за извршениот промет без данокот на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000 денари.”

Член 5

Во членот 31 ставот (8) се менува и гласи:

“По исклучок на ставот (1) од овој член, за време на настанување на даночен долг во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување се смета денот кога е извршена целосна уплата на постигнатата крајна цена од страна на стекнувачот на доброто, освен кога доверителот се стекнува со доброто.”

Член 6

Во членот 32-а став (1) во точката 1 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 2) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава нова точка 3), која гласи:

“3) пренос на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, кога доверителот се стекнува со доброто.”

Во ставот (2) и ставот (3) по зборовите: “ставот (1)” се додаваат зборовите: “точки 1) и 2)”.

Член 7

Во членот 34 став (1) точка 2 се менува и гласи:

„Врз основа на фактура која е издадена во согласност со членовите 53 и 53-б од овој закон, или царинска декларација во која е посебно искажан платениот данок за увозот или актите и Извештаите од членот 53 став (2) од овој закон и ако тие документи се евидентирани во книговодството на даночниот обврзник.”

Член 8

Во членот 35 став (1) точка 6 по зборот „исхрана“ се додаваат зборовите: „со исклучок на издатоци за кетеринг за лица ангажирани од филмскиот продуцент, при производство на филм наменет за јавно прикажување”.

Член 9

Во членот 40 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Даночниот обврзник го пресметува данокот на додадена вредност за соодветниот даночен период според вкупно извршениот промет и вкупно примениот промет за кој е даночен должник согласно со членот 32-а од овој закон, доколку во тој период настанал даночен долг според членот 31 ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој закон, освен прометот извршен во постапка на присилна наплата или присилно извршување, доколку доверителот непосредно не се стекнува со доброто, согласно со членот 4 став (4) како и во случаите од членот 4 став (5) од овој закон. При пресметувањето се земаат предвид исправките според членот 22 ставови (1) и (2) и долгуваните износи според членот 55 став (2) од овој закон.”

Член 10

Членот 43-а ставот (1) се менува и гласи:

"(1) Во случај на промет на движен и недвижен имот во (5) од овој закон, кога должникот или лицето кое гарантира за даночен долг, односно должникот или заложникот должник се регистрирани за данок на додадена вредност при промет на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, во име и за сметка на даночниот должник, пресметувањето и плаќањето на данокот на додадена вредност за прометот на добрата кои се предмет на продажба во овие постапки го врши субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување, освен кога доверителот се стекнува со доброто."

Ставот (2) се менува и гласи:

"(2) Субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување од ставот (1) на овој член пресметувањето на данокот го врши на посебен образец (ДДВ-ПНПИ) Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, а плаќањето на данокот на додадена вредност го врши поединечно за секој даночен обврзник на буџетска сметка утврдена со посебни прописи. Во постапка за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка, субјектот надлежен за присилна наплата плаќањето на данокот го врши најдоцна во рок од пет работни дена од денот кога е извршена целосна уплата од страна на стекнувачот на доброто, а во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, субјектот за присилно извршување плаќањето на данокот го врши најдоцна во рок од пет работни дена од денот на одржаната делба."

Ставот (4) се менува и гласи:

"(4) Субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување од ставот (1) на овој член е должен Извештајот од ставот (2) на овој член заедно со актот кој го изготвува согласно со Законот за даночна постапка и Законот за извршување кој е основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра, да ги достави до надлежниот даночен орган, до даночниот должник и до стекнувачот на доброто. Во постапка за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка, субјектот надлежен за присилна наплата Извештајот заедно со актот ги доставува најдоцна во рок од пет работни дена од денот кога е извршена целосна уплата од страна на стекнувачот на доброто, а во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, субјектот за присилно извршување Извештајот заедно со актот ги доставува најдоцна во рок од пет работни дена од денот на одржаната делба."

Ставот (5) се менува и гласи:

"(5) Надлежниот даночен орган врз основа на Извештајот од ставот (2) на овој член го задолжува даночниот должник за износот на пресметаниот и платениот данок на додадена вредност."

Член 11

Во членот 48 во ставот (1) по третата реченица се додава нова реченица, која гласи: „Барањето за враќање се поднесува најдоцна во рок од пет години по истекот на календарската година во која е извршен прометот кон подносителот на барањето“.

Во ставот (2) првата реченица се менува и гласи:

„Во согласност со ставот (1) на овој член, враќањето на данокот на додадена вредност му се одобрува и на шефот на дипломатското претставништво, на членовите на дипломатскиот персонал на странското дипломатско претставништво, на конзуларните функционери, како и на нивните брачни другари, доколку овие

лица стекнале добра или користеле услуги за лични потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства.“

Член 12

Во членот 49 став (1) се додава втора реченица, која гласи:

„Барањето за враќање се поднесува најдоцна во рок од пет години по истекот на календарската година во која е извршен прометот кон подносителот на барањето“.

Член 13

Во членот 53 став (2) во третата реченица по зборовите: „присилно извршување“ се додаваат зборовите: „од членот 43-а став (2) од овој закон кога доверителот не е стекнувач на доброто, односно Извештај за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, во случаите кога доверителот е стекнувач на доброто“.

По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи:

"(13) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на Извештајот за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, во случаите кога доверителот е стекнувач на доброто."

Член 14

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 135/11), во членот 2 датата „31 декември 2015 година“ се заменува со датата „31 декември 2018 година“.

Член 15

Започнатите постапки за присилна наплата согласно со Законот за даночна постапка и постапки за присилно извршување согласно со Законот за извршување, до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите на овој закон.

Член 16

Започнатите постапки за враќање на данокот на додадена вредност согласно со членовите 48 и 49 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 и 15/15) до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со одредбите на овој закон.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR TATIM MBI VLERËN E SHTUAR

Neni 1

Në Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 dhe 15/15), në nenin 4 paragrafin (4) fjala "drejtpërdrejtë" shlyhet, dhe pas pikës shtohet fjala e re si vijon:

"Nëse kreditori pajiset me të mirën, konsiderohet se qarkullimi është kryer nga debitori ndaj kreditorit si fitues i të mirës."

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

"(5) Kur prona nga paragrafi (4) i këtij neni është në pronësi të personit i cili garanton për borxh tatimor në procedurë të pagesës së detyrueshme, përkatësisht të debitorit pse debitori i detyruar i cili përgjigjet për borxhin e debitorit në procedurë për përmbarrim të detyrueshëm, do të konsiderohet se qarkullimi është kryer nga ana e personit i cili garanton për borxh tatimor, përkatësisht nga debitori ose debitori i ngarkuar ndaj fituesit të të mirës."

Neni 2

Pas neni 12 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Qarkullimi i dedikuar për konsumim përfundimtar është qarkullimi për të cilin pranuesi i qarkullimit nuk ka të drejtë në refuzim të tatimit paraprak, përkatësisht:

1. qarkullimi ndaj personave të cilët nuk janë detyrës tatimorë;

2. qarkullimi ndaj detyrësve tatimorë në kuptim të neni 51 paragrafi (3) të këtij ligji nëse atonuk janë regjistruar në mënyrë vullnetare për tatim mbi vlerë të shtuar;

3. qarkullimi ndaj detyrësve tatimorë të cilët e shfrytëzojnë këtë qarkullim për shkak të kryerjes së qarkullimi të liruar nga tatimi sipas neni 23 të këtij ligji dhe

4. qarkullimi ndaj detyrësve tatimorë, i cili sjell në përjashtim të të drejtës të refuzimi të tatimit paraprak sipas neni 35 pikat 2 deri në 6 të këtij ligji."

Neni 3

Pas neni 15 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Pas përjashtimit të paragrafit (1) pika 2 të këtij neni për import të të mirave nuk konsiderohet, qarkullimi i të mirës me status të mallit të vendit në pajtim me Ligjin doganor, i cili kryhet me kompensim, ndërsa të cilit transportohen ose dërgohen nga zonat e lira në vend, dhe i njëjti konsiderohet për qarkullim të realizuar në vend."

Neni 4

Pas neni 24 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me përjashtim të paragrafit (1) pikës 2 të këtij neni, qarkullimi i të mirave të cilat transportohen ose dërgohen nga veni në zona të lira nuk është i liruar nga tatimi mbi vlerën e shtuar nëse shuma e përgjithshme e kompensimit për qarkullimin e kryer pa tatim mbi vlerë të shtuar, është e barabartë ose më e vogël se 60.000 denarë."

Neni 5

Në neni 31 paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, gjatë kohës së krijimit të borxhit tatimor në procedurë për pagesë të detyrueshme dhe në procedurë për përmbarrim të detyrueshëm konsiderohet dita kur është bërë pagesa e plotë e çmimit përfundimtar të arritur nga fituesi i të mirës, përveç kur kreditori pajiset me të mirën."

Neni 6

Në neni 32-a paragrafi (1) në pikën 1 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 2) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pika e re 3), si vijon:

"3) bartja e pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurë të pagesës së detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për përmbarrim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbarrim, kur kreditori pajiset me të mirën."

Në paragrafin (2) dhe paragrafin (3) pas fjalëve "paragrafi (1)" shtohen fjalët: "pikat 1) dhe 2)".

Neni 7

Në neni 34 paragrafi (1) pika 2 ndryshohet si vijon:

"Në bazë të faturës e cila është lëshuar në pajtim me neni 53 dhe 53-b të këtij ligji, ose deklaratës doganore në të cilën veçanërisht është treguar tatimi i paguar për import

ose aktet dhe Raportet nga neni 53 paragrafi (2) të këtij ligji dhe nëse ato dokumente janë të evidentuara në kontabilitetin e detyrës tatimor."

Neni 8

Në neni 35 paragrafi (1) pikën 6 pas fjalës "ushqim" shtohen fjalët: "me përjashtim të shtesave për këtering për persona të angazhuar nga producenti filmik, gjatë prodhimit të filmi të dedikua për prezantim publik".

Neni 9

Në neni 40 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Detyrësi tatimor e llogarit tatimin mbi vlerën e shtuar për periudhën adekuate tatimore sipas qarkullimit të përgjithshëm të kryer dhe qarkullimit të përgjithshëm të pranuar për të cilin është detyrës tatimor në pajtim me neni 32-a të këtij ligji, nëse në atë periudhë ka ndodhur borxh tatimor sipas neni 31 paragrafët prej (1), (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) të këtij ligji, përveç qarkullimit të kryer në procedurë të pagesës të detyrueshme ose përmbarrimit të detyrueshëm nëse debitori drejtpërdrejtë nuk pajiset me të mirën, në pajtim me neni 4 paragrafi (4) si dhe në rastet të neni 4 paragrafi (5) të këtij ligji. Gjatë llogaritjes merren parasysh korrigjimet sipas neni 22 paragrafët (1) dhe (2) dhe shumat që janë borxh sipas neni 55 paragrafit (2) të këtij ligji."

Neni 10

Në neni 43-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Në rast të qarkullimi nga neni 4 paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji, kur debitori ose personi i cili garanton për borxh tatimor, përkatësisht debitori ose debitori i ngarkuar janë të regjistruar për tatim mbi vlerë të shtuar gjatë qarkullimit të pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurë për pagesë të detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për përmbarrim të detyrueshëm në pajime me Ligjin për përmbarrim, në emër dhe për llogari të debitorit tatimor, llogaritjen dhe pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar për qarkullimin e të mirave të cilat janë lëndë e shitjes në këto procedura i kryen subjekti kompetent për pagesë të detyrueshme, përkatësisht përmbarrim të detyrueshëm, përveç kur kreditori pajiset me të mirën."

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Subjekti kompetent për pagesë të detyrueshme përkatësisht përmbarrim të detyrueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni llogaritjen e tatimit e kryen në formular të veçantë (TVSH-PNPI) Raport për tatim të mbajtur të vlerës së shtuar në procedurë për pagesë të detyrueshme dhe përmbarrim të detyrueshëm, ndërsa pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar e kryen në mënyrë individuale për çdo detyrës tatimor në llogari buxhetore të përcaktuar me rregulla të veçanta. Në procedurë për pagesë të detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore, subjekti kompetent për pagesë të detyrueshme pagesën e tatimit e kryen më së voni në afat prej pesë ditë pune nga dita e ndarjes së mbajtur. "

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Subjekti kompetent për pagesë të detyrueshme, përkatësisht përmbarrim të detyrueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar Raportin nga paragrafi (2) i këtij neni së bashku me aktin të cilin e përpilon në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe Ligjin për përmbarrim i cili është bazë për pajisje me pronësi të të mira të tundshme dhe të patundshme, t'i dorëzojë te organi kompetent tatimor, te detyrësi tatimor dhe te fituesi i të mirës. Në procedurë për pagesë të detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore, subjekti kompetent për pagesë të

detyrueshme Raportin së bashku me aktin i dorëzom më së voni në afat prej pesë ditë pune nga dita kur është kryer pagesa e plotë nga fituesi i të mirës, ndërsa në procedurë për përmbарим të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbарим, subjekti për përmbарим të detyrueshëm Raportin së bashku me aktin i dorëzom më së voni në afat prej pesë ditë pune nga dita e ndarjes së mbajtur."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"(5) Organi kompetent tatimor në bazë të Raportit nga paragrafi (2) i këtij neni e obligon detyrësin tatimor për shumën e llogaritур dhe të paguar të tatimit mbi vlerën e shtuar."

Neni 11

Në nenin 48 në paragrafin (1) pas fjalisë së tretë shtohet fjali e re si vijon: „Kërkesa për kthim parashtrohet më së voni në afat prej pesë vjet pas përfundimit të viti kalendarik në të cilin është kryer qarkullimi ndaj parashtruesit të kërkesës".

Në paragrafin (2), fjalia e parë ndryshohet si vijon:

"Në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar i lejohet edhe shefit të përfaqësisë diplomatike, anëtarëve të personelit diplomatik të përfaqësisë së huaj diplomatike, funksionarëve konsullorë, si dhe bashkëshortëve të tyre, nëse këto persona kanë fituar të mira ose kanë shfrytëzuar shërbime për nevoja personale për nevoja të anëtarëve të familjeve të cilat i përbëjnë amvisëritë të tyre."

Neni 12

Në nenin 49 në paragrafin (1) shtohet fjali e dytë si vijon: „Kërkesa për kthim parashtrohet më së voni në afat prej pesë vjet pas përfundimit të vitit kalendarik në të cilin është kryer qarkullimi ndaj parashtruesit të kërkesës".

Neni 13

Në nenin 53 në paragrafin (2) në fjalinë e tretë pas fjalëve: "përmbарим të detyrueshëm" shtohen fjalët: "nga neni 43-a paragrafi (2) të këtij ligji kur kreditori nuk është fitues i të mirës, përkatësisht Raport për llogaritje të tatimit mbi vlerë të shtuar në procedurë të pagesës me forcë dhe përmbарим të detyrueshëm, në rastet kur kreditori është fitues i të mirës".

Pas paragrafit (12) shtohet paragraf i ri (13) si vijon:

"(13) Ministri i Financave i përcakton formën dhe përmbajtjen e Raportit për llogaritje të tatimit mbi vlerën e shtuar në procedurë të pagesës së detyrueshme dhe përmbаримit të detyrueshëm, në rastet kur kreditori është fitues i të mirës."

Neni 14

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 135/11), në nenin 2 fjalët: "31 dhjetor 2015" zëvendësohen me fjalët: "31 dhjetor 2018".

Neni 15

Procedura të filluara për pagesë të detyrueshme në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe procedura për përmbарим të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbарим, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 16

Procedurat e filluara për kthim të tatimit mbi vlerën e shtuar në pajtim me nenet 48 dhe 49 të Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 dhe 15/15) deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të kryhen në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3760.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3389/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 и 15/15), во членот 59 во ставот (1) зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник–правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите „120 до 180“.

Член 2

Во членот 59-б став (1) во воведната реченица зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник–правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите „150 до 225“.

Член 3

Во членот 60 став (1) во воведната реченица зборовите „2.000 до“ се бришат, а зборовите „правно лице–даночен обврзник“ се заменуваат со зборовите „даночниот обврзник–правно лице и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) зборовите „500 до 1000“ се заменуваат со зборовите „250 до 375“.

Член 4

По членот 60-б, се додава нов член 60-в кој гласи:

„Член 60-в

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIM MBI VLERËN E SHTUAR

Neni 1

Нë Ligjin pëR tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14 dhe 15/15), në nenin 59 në paragrafin (1) fjalët "person juridik-obligues tatimor" zëvendësohen me fjalët "obligues tatimor-person juridik dhe tregtar individ,“.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

„(2) Gjobë në shumë prej 20% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ, do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.“

Нë paragrafin (3) numri "500" zëvendësohet me fjalët "120 deri në 180".

Neni 2

Нë nenin 59-b paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "person juridik - obligues tatimor" zëvendësohen me fjalët "obliguesi tatimor - person juridik dhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

„(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.“

Нë paragrafin (3) numri "500" zëvendësohet me fjalët "150 deri në 225".

Neni 3

Нë nenin 60 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "2.000 deri në" shlyhen, ndërsa fjalët "person juridik - obliguesi tatimor" zëvendësohen me fjalët "obliguesi tatimor - person juridik dhe tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

„(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik dhe tregtar individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit juridik dhe personit përgjegjës të tregtarit individ për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni.“

Нë paragrafin (3) fjalët "500 deri në 1000" zëvendësohen me fjalët "250 deri në 375".

Neni 4

Pas nenin 60-b, shtohet neni i ri 60-v si vijon:

"Neni 60-v

Matja e lartësisë së gjobës për person juridik dhe tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje".

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3761.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3390/1
29 јули 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Член 1

Во Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13 и 115/14) членот 20-г се брише.

Член 2

Во членот 20-ѓ по зборот „глоба“ се става точка, а зборовите „утврдена во поканата за нејзино плаќање.“ се бришат.

Член 3

Членот 20-ж се брише.

Член 4

Во членот 21 во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Ставот (3) се брише.

Во ставот (4) кој станува став (3), бројот „500“ се заменува со зборовите „200 до 300“.

Член 5

Во членот 21-а во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи: